



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА ФЕДЕРАТИВНИОТ ПАРТИОТ

19018

"Trud" zemska automatiska
melnica
ul. 87 br. 31
Skoplje

„СЛУЖБЕН ЛИСТ“ излегуе два пати неделно. — Ракописите не се враќаат. — Огласите по тарифата. — Чековна сметка №г. 62324. — Поштарина платена во готово.

Петок, 19 Јули 1946
БЕЛГРАД

БРОЈ 58.

ГОД. II

Цена на овој број е 6.— дин. — Преплатата изнесуе 350.— дин. за полугодисhtë, или 700.— дин. за цела 1946 година. — Редакција: Бранкова бр. 20. — Телефон: Редакција 28-838, Администрација 22-619

403.

УКАЗ

На основа членот 74 точка 6 и членот 136 Уставот Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ го прогласуе Законот за потврда и измени и дополнуењата Законот за уредуење и надлежноста на воените судови во Југословенската армија од 24 август 1945, кој што на основа овластуењето од чл. 136 Уставот го донеле законодавните одбори на Сојузното веќе и Веќето на народите на Народната скупштина ФНРЈ, а кој гласи:

ЗАКОН

ЗА ПОТВРДА И ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУЕЊАТА ЗАКОНОТ ЗА УРЕДУЕЊЕ И НАДЛЕЖНОСТА НА ВОЕНИТЕ СУДОВИ ВО ЈУГОСЛОВЕНСКАТА АРМИЈА ОД 24 АВГУСТ 1945 ГОДИНА

Законот за уредуење и надлежноста на воените судови во Југословенската армија од 24 август 1945 година се потврдуе со измените и дополнуењата, наведени во овој закон, така да неговиот изменет и пречистен текст гласи:

ЗАКОН

за уредуење и надлежноста на воените судови во Југословенската армија

Општи одредби

Член 1

Во Југословенската армија правосудието го вршат овие судови: воени судови на дивизиите, Воени суд на поморската флота, Воени суд за град Белград, Воени суд на Морнарицата, Воени суд на Корпусот на народната одбрана, воени судови на армиите и Врховен суд на Југословенската армија со седиштето во Белград како највисок судски орган за Југословенската армија.

Член 2

Задача е на воените судови да го штитат уставниот поредок во војската и воените мерки превземени во цел на одбрана и сигурност на државата. Оваа задача воените судови ја остваруат со донесуењето на со закон основани одлуки после законито проведената постапка во кривичните дела за кои што се надлежни.

Член 3

Воените судови ги изречуат своите пресуди во името на народот.

Член 4

Воените судови во судењето се независни и судат во закон.

Член 5

За кривични дела што ќе ги учинат во вршењето на судиската должност, претседателот, неговиот заменик и судиите на Врховниот суд на Југословенската армија можат да бидат ставени во притвор или под истрага или предадени на суд по одобрење на Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ, а претседателите, нивните заменици и судиите на другите воени судови само по одобрење на Врховниот командант на Југословенската армија.

Член 6

Воените судови меѓу себе, а исто така воените судови и народните судови се должни еден на друг да укажуат правна помош во службените работи. Со странските држави и нивните органи воените судови општаат преку Министерството на народната одбрана.

Надлежност на воените судови

Член 7

Воените судови судат за кривични дела на воени лица.

Тие судат и на невоени лица:

- 1) за кривични дела на ослабуење народната одбрана и предавање воени тајни;
- 2) за кривични дела извршени во зоните на војните операции кои што ќе ги означи со својата наредба Врховниот командант на Југословенската армија.

Предметите по кривични дела кои што ќе ги извршат невоени лица во заедница со воени лица, освен кривични дела од претходниот став, може воениот суд сам или по предлог на воениот обвинител да ги отстапи заради судење на редовен народен суд.

Член 8

Воените судови судат и за кривични дела на војните пленници.

Член 9

Воените судови на дивизиите, Воениот суд на поморската флота и Воениот суд за град Белград судат само по прв степен.

Другите воени судови судат или во прв или во втор степен.

Против одлуките на судовите од прв степен постои право на жалба на повисок суд, освен против одлуките на Врховниот суд на Југословенската армија.

Одлуките на судовите од втор степен како и сите одлуки на Врховниот суд на Југословенската армија се правосилни и против нив нема место на жалба.

Член 10

Воените судови на дивизиите судат во прв степен:

- 1) за кривични дела на воени лица извршени на територијата од нивната надлежност, освен офицерите и сите воени лица од составот на Корпусот на народната одбрана и морнарица;

2) за кривични дела на невоени лица за кои што се надлежни воените судови (чл. 7 ст. 2 и чл. 8), а се извршени на територијата од нивната надлежност.

Воените судови на дивизиите во состав на Корпусот на народната одбрана судат во прв степен за кривични дела на воени лица од составот на своите дивизии, освен кривичните дела на офицерите.

Член 11

Воениот суд на поморската флота суди во прв степен за кривични дела на воени лица од составот на Морнарицата, освен за кривичните дела на офицерите.

За кривични дела на воени лица од составот на Речната флотила, освен за кривичните дела на офицерите, судат во прв степен воените судови на дивизиите надлежни по местото на извршување делото, односно Воениот суд за град Белград.

Член 12

Воениот суд за град Белград суди во прв степен за кривични дела извршени на територијата од белградскиот гарнизон од страна на воени лица кои што не се од составот на Корпусот на народната одбрана и Морнарицата.

Член 13

Воениот суд на Морнарицата суди во прв степен за кривични дела на офицерите од составот на Морнарицата, а во втор степен одлучуе по жалбите против одлуките на Воениот суд на поморската флота.

Член 14

Воениот суд на Корпусот на народната одбрана суди во прв степен за кривични дела на офицерите од Корпусот, а во втор степен одлучуе по жалбите против одлуките на воените судови на дивизиите од составот на Корпусот.

Член 15

Воените судови на армиите судат во прв степен за кривични дела на офицери извршени на нивната територија, а во втор степен одлучуат по жалбите против одлуките на воените судови на дивизиите од нивните територии.

Во случај отидување на армијата од територија на својата област за таа област се образуе воен суд на воената област, кој што има состав и надлежност на воениот суд на армијата.

Член 16

Во надлежност на Врховниот суд на Југословенската армија спаѓа:

1) судење во прв и последен степен кривични дела на генералите и адмиралите, и судење во прв и последен степен кривични дела од општо државно значење по Законот за кривични дела против народот и државата за кои што се надлежни воените судови;

2) одлучување во втор степен по жалби против одлуките:

а) на воените судови на армиите, Морнарицата, Корпусот на народната одбрана и на Воениот суд за град Белград;

б) на воените судови на дивизиите и на Воениот суд на поморската флота, кога со пресудата е изречена смртна казна;

3) одлучување за барањето за заштита на законитоста против правосилните одлуки на воените судови;

4) решавање спорови за надлежноста помеѓу воените судови од чл. 21 ст. 2 овој закон;

5) давање обвезни напатствија по прашањата на судската пракса од областа на военокривичното право.

Член 17

Врховниот суд на Југословенската армија доноси свои одлуки во совети или во општо заседание.

Во општото заседание Врховниот суд на Југословенската армија доноси свои одлуки:

1) за барањето за заштита законитоста против правосилните одлуки на советот на Врховниот суд на Југословенската армија;

2) за давање обвезни напатствија по прашањата на судската пракса од областа на военокривичното право.

Општото заседание на Врховниот суд на Југословенската армија ја сочинуат претседателот, неговиот заменик и сите членови на судот, а полноважно одлучуе во составот од најмалку две третици на судиите со претседателот или неговиот заменик.

Член 18

Смртната казна изречена со пресуда на воениот суд не смеј се изврши пред но што ќе ја одобри Врховниот суд на Југословенската армија.

Член 19

Кривични ствари од особена важност можат да се изземат од редовната надлежност на поинскиот воен суд и да се изнесат на судење пред повисокиот воен суд.

Член 20

Сојузната влада може во време на војна секогаш, а во време на мир само ако настанат исклучителни прилики кои што претставуат опасност за јавна безбедност и поредок, да им стави во надлежност на воените судови судење на сите лица за сите или само за одредени кривични дела, извршени на територијата означена во нејзината одлука.

Ваква одлука на Сојузната влада, ако е донесена во време на мир, подлежуе на дополнително одобрување на Народната скупштина на Федеративната Народна Република Југославија.

Пресудите на воените судови, донесени во прв степен по ст. 1 на овој член, правосилни се.

Член 21

Сукобите за надлежноста помеѓу воените судови ги решава оној повисок суд кој што е заеднички надлежен како суд на втор степен за судовите помеѓу кои што постои сукоб за надлежноста.

Во случаи каде нема таков суд сукобот за надлежноста помеѓу воените судови го решава Врховниот суд на Југословенската армија.

Член 22

Против правосилните одлуки на судовите му припаѓа на воениот обвинител на Југословенската армија право на подигнување барања за заштита на законитоста.

За барањето за заштита законитоста одлучуе Врховниот суд на Југословенската армија, а ако такво барање е подигнато против одлуката на неговиот совет, за него одлучуе општото заседание на Врховниот суд на Југословенската армија.

Состав на воените судови и нивниот персонал

Член 23

Воените судови ги сочинуат претседатели, нивни заменици, воени судии, секретари и административен персонал.

Претседателите и нивните заменици на сите воени судови и сите судии на Врховниот суд на Југословенската армија мораат да бидат офицери и правници по струка. Тие ја вршат судската служба во војската како своја редовна служба.

Другите судии мораат да бидат офицери. Тие можат да бидат и од други родови на војската и струки и вршат судска служба покрај својата редовна должност во војската.

Член 24

Воените судови судат во совети кои се состојат од претседател или негов заменик и двајца судии. Своите одлуки воените судови ги донесуат со мнозинство на гласовите.

Член 25

Секој судски совет има секретар кој мора да биде офицер и правник по струка. Тој го води записникот на судските расправи, составува нацрт на судските одлуки и има во советот советодавен глас.

Член 26

Претседателот, неговиот заменик и судиите на Врховниот суд на Југословенската армија ги избира и разрешуе Народната скупштина на Федеративната Народна Република Југославија, во заедничка седница на обата дома. Претседателите, нивните заменици и судите на другите воени судови во Југословенската армија ги поставуе и разрешуе Врховниот командант на Југословенската армија.

Бројот на судиите и на другиот персонал како и нивната положба во сите воени судови се одредуат со формацијата на војската.

Член 27

Секретарите и административниот персонал во воените судови се поставуат по постоеќите прописи.

Надзор над работата на воените судови

Член 28

Воените судови вршат надзор над работата на поинските воени судови.

Врховниот суд на Југословенската армија врши надзор над работата на сите воени судови.

Вршејќи го овој надзор повисоките судови имаат особено да гледаат да поинските судови судат по закон и своите работи да ги вршат правилно и на време.

Предни и завршни одредби

Член 29

Исклучително од чл. 23 ст. 2 на овој закон, можат во недостаток на правници по струка за претседатели и нивни заменици на воените судови на дивизиите да се поставуат офицери кои што не се правници по струка, а кои досега работеле во воените судови.

Член 30

За кривичните дела по Законот за кривични дела против народот и државата, извршени од страна на офицерите од бившата југословенска војска до денот на влегуењето во сила на овој закон, судат воените судови.

На невоените лица ќе им судат воените судови за тие кривични дела само тогај ако се со нив проузрокуени особено тешки последици во текот на ослободителната војна. Решењето за тоа го донесуе Врховниот суд на Југословенската армија по предлог на воениот обвинител на Југословенската армија.

Член 31

Посталката по кривичните предмети против невоените лица, кои се во тек пред воените судови и по кои што е изречена првостепена пресуда до денот на влегуењето во сила на овој закон, ќе ја довршат воените судови.

Член 32

Министерот на народната одбрана може, спрема потреба да укине или оснива поедини воени судови во границите на овој закон и работите на укинатите судови да ги стави во надлежност на еден или повеќе воени судови.

Член 33

Со влегуењето во сила на овој закон престануат да важат сите прописи за уредуењето и надлежноста на воените судови како и сите други прописи кои што му се противни.

Член 34

Се овластуе Министерот на народната одбрана да издава правилници, наредби и напатствија за спроведуење овој закон.

Член 35

Овој закон влегуе во сила со денот на објавуењето во „Службениот лист на Федеративната Народна Република Југославија“.

У. бр. 359
17 јули 1946 година
Белград

Президиум на Народната скупштина
на Федеративната Народна Република Југославија
Секретар, Презедател,
Миле Перуничич, с. р. др. Иван Рибар, с. р.

404.

У К А З

На основа членот 74 точ. 6 и членот 136 Уставот Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ го прогласуе Законот за потврда и измени и дополнуењата Законот за работничките повереници од 23 јули 1945 година и Законот за измени и дополнуењата Законот за работничките повереници од 26 октомври 1945 година, кој што на основа овластуењето од членот 136 Уставот го донеле законодавните одбори на Сојузното векје и Векјето на народите на Народната скупштина ФНРЈ, а кој гласи:

ЗАКОН

ЗА ПОТВРДА И ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУЕЊАТА
ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИЧКИТЕ ПОВЕРЕНИЦИ ОД
23 ЈУЛИ 1945 ГОДИНА И ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ
И ДОПОЛНУЕЊАТА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИЧКИТЕ
ПОВЕРЕНИЦИ ОД 26 ОКТОМВРИ 1945
ГОДИНА

Законот за работничките повереници од 23 јули 1945 година и Законот за измени и дополнуењата Законот за работничките повереници, од 26 октомври 1945 година се потврдуат со измените и дополнуењата наведени во овој закон така да нивниот изменет и преиштен текст гласи:

ЗАКОН

за работничките повереници

Член 1

Во сите приватни, кооперативни и државни претпријатија и установи, во државните надлештва и во приватните, кооперативните и јавните организации, во кои што е запослено најмалку 5 работници, намештеници и службеници, се избираат повереници на работниците, намештениците и службениците (работнички повереници).

Член 2

Работничките повереници се претставници на работниците, намештениците и службениците во претпријатието, надлештвото, установата и организацијата.

Тие вршат задаци пропишани со овој закон, при што соработуат со државните органи, синдикатите на работниците и намештениците и сопствениците односно со управите и раководителите на претпријатијата, надлештвата, установите и организациите.

Член 3

Задатокот на работничките повереници е:

1) да работат на заштитата на социалните, економските и културните интереси на работниците, намештениците и службениците;

2) да помагаат во унапредувањето на работата и работната дисциплина во претпријатијата, надлештвата, установите и организациите;

3) да вршат контрола на производството и извршувањето планот во претпријатијата освен во воените претпријатија, односно во приватните претпријатија или деловите од приватните претпријатија кои што работат исклучително за војската;

4) да им помагаат на надлежните органи во контролата на извршувањето на законите, уредбите, наредбите, правилниците и решењата на државните органи.

Во должноста на работничките повереници особено спаѓа:

а) социалниот делокруг:

1) во согласност со синдикалните организации да посредуваат во преговорите околу подготвувањето и заклучувањето на колективните договори за работа, како и да вршат надзор над нивното извршување;

2) обвезно да посредуваат во отстранувањето или на согласно решување на сите спорови настанати од работните односи;

3) да учествуваат при утврдувањето нормите, акордните тарифи, средните и минималните заработувачки, доколку тие не се регулирани со колективен договор во соработувачка со синдикалните организации и со работодаделите и да го контролираат нивното спроведување;

4) да гледаат строго да се применуваат сите мерки кои што се промишани од надлежните органи за заштита на работниците и учениците во стопанството во поглед на работното време и одмор, здравјето, животот и социалното осигурување, како и да ги известуваат и потпомагаат надлежните органи во сите прашања кои што се однесуваат на применувањето на законските прописи за заштита работниците;

5) на управите на претпријатијата да им даваат свое мислење за приемот и отпуштањето на работниците и намештениците и да водат евиденција за несреќните случаи во претпријатијата и за тоа редовно да ги известуваат надлежните органи;

6) да учествуваат во управите на работничките, намештеничките и службеничките установи на своето претпријатие, надлештво, установа и организација, работничките жилишта, детските склоништа, куќни и тн.; и

7) кај работниците, учениците во стопанството, намештениците и службениците да ги потстануваат усилијата за стручно образование и усовршување;

б) стопанскиот делокруг:

1) во заедница со синдикалната организација, со управата односно со раководителите на претпријатието, надлештвото, установата и организацијата и со надлежните органи да го развиваат полетот во работата, да ја подигаат работната дисциплина и водат борба против саботажа;

2) да соработуваат во стопанството и практичното искористување на резултатите добиени со применувањето Одлуката за еднообразно сметководство со цел на унапредување производството;

3) кај работниците, намештениците и службениците да развиваат смисла за рационална работа во претпријатието, надлештвото, установата и организацијата и да состаноште на работниците, намештениците и службениците да ги претресуваат недостатоците и тешкотните кои што го смекјават успешното производство, да предлагаат мерки за нивното отстранување и заедно со синдикалните организации да организираат натпреварување во цел на поарнување методот на работата, поголемиување производството на работата, исполнување на производните задачи и

максималното искористување капацитетот на претпријатието.

Член 4

Изборот на работничките повереници се врши со непосредно тајно гласање со кандидатски листи (пропорционални систем).

Активно избирачко право имаат работници, ученици во стопанството, намештеници и службеници на обата пола кои што се во моментот на изборот запослени во претпријатието, надлештвото, установата и организацијата.

Пасивно избирачко право имаат, под услов да уживаат политички и граѓански права, сите избирачи кои што навршиле 18 години на животот.

Член 5

Изборите на работничките повереници ги спроведуваат избирачките одбори редовно во мај месец секоја година. Кај сезонските претпријатија и претпријатија, надлештва, установи и организации кои што со работата би започнале после овој срок, изборите на работничките повереници можат да се спроведуваат и после овој срок.

Изборниот одбор го сочинуваат работничките повереници на кои што мандатот им истекнал.

Избирачкиот одбор мора да има најмалку три члена. Ако избирачкиот одбор не може да се образува од разлог што работниците, намештениците и службениците порано не избирале повереници или што мандатот на сите повереници им престанал, односно што во претпријатието, надлештвото, установата и организацијата има помалку од тројца повереници, окружниот народен одбор по предлог на синдикалната организација ќе го одреди односно пополни избирачкиот одбор од редовите на работниците, намештениците и службениците на односното претпријатие, надлештво, установа или организација.

Предлагачите на примената кандидатска листа можат да одредат свој претставник и негов заменик во избирачкиот одбор, што мора да се назначи на кандидатската листа. Претставниците на кандидатските листи, односно нивните заменици, имаат право да присуствуваат во работата на избирачкиот одбор.

Член 6

Мандатот на работничките повереници трае година дена, односно до идниот редовен срок за избор.

Пред истекот од година дена мандатот на работничките повереници може да престане во следните случаи:

1) со оставка;

2) со излегување од претпријатието;

3) со одзов, ако за тоа на соборот се изјасни мнозинство на работниците, намештениците и службениците запослени во претпријатието односно надлештвото, установата или организацијата; и

4) со губиток на политичките и граѓанските права или со осуда за нечесно дело.

Упразнетите места морат да се пополнат од редовите на избраните заменици.

Член 7

Бројот на работничките повереници и нивните заменици се одредува спрема бројот на работниците запослени во претпријатието, и тоа ако е во претпријатието запослено:

од 5 до 20 работници се избира 1 повереник

од 21 до 50 работници се избират 3 повереници

од 51 до 100 работници се избират 4 повереници

од 101 до 150 работници се избират 5 повереници

од 151 до 250 работници се избират 6 повереници

повеќе од 250 работници на секоја натамошна 100 работници се избира по 1 повереник, но со тоа да во едно претпријатие не може да биде избрано повеќе од 20 повереници.

Ако е претпријатието составено од повеќе самостојни оделења, секое оделење може да избира работнички повереници, ама вкупниот број на овие повереници не може да биде поголем од бројот на работничките повереници предвиден во претходниот став за односното претпријатие.

Ако претпријатието во разни места има свои постројки со најмалку 5 работници, работничките повереници се избираат за секоја од тие постројки.

Во претпријатијата во кои што бројот на запослените работници и намештеници после изборот на работничките повереници се позголеми за толку да би спрема ст. 1 на овој член можел да се избере уште еден или повеќе работнички повереници, може на барање на синдикалната организација, да се извршат дополнителни избори.

Прописите на овој член сходно ќе се применуваат и на намештениците и службениците односно на надлештвата, установите и организациите.

Член 8

Во претпријатијата, надлештвата, установите и организациите во кои што е запослено повеќе од 10 работници работничките повереници треба да имаат пословник за своето работење.

Работничките повереници се должни по напатствието, кое што ќе го пропише министерството на трудот на народната република, да поднесуваат писмени извештаи за своето работење.

Член 9

Работничките повереници за вршењето на своите должности по прописите на овој Закон не примаат никаква награда.

Доколку работничките повереници се присилени извесни поверени должности да ги вршат за време траењето на работното време ќе се смета како да го провеле тоа време на својата редовна работа. Кај работници кои што работат на парче, времето проведено на должност на работнички повереник ќе се засметува во сразмера на нивната средна нормална заработувачка.

Член 10

Работодателите не можат да ги отпуштаат работничките повереници заради вршењето на повереничката должност.

Член 11

Работодателите односно нивните претставници, застапници и управници, кои што ги спречуваат работничките повереници во вршењето на нивната должност (чл. 3) или кои што ќе се огрешат на одредбите на чл. 9 и 10 на овој закон, како и оние кои што ги спречуваат членовите на избирачките одбори во вршењето на нивната должност, ќе се казнат спрема тежината на делото:

- 1) со опомена која што во трошок на виновникот ќе се објави во дневниот печат;
- 2) со парична казна до 5.000.— дин;
- 3) со присилна работа без лишување од слобода до 3 месеци.

Казната од точ. 3) може да се изрече било сама било со казната од точ. 2) ако работодаделот постапил со особена безогледност спрема работничкиот повереник.

При одмерувањето на казната ќе се зема како особено отежнителна остојателства лоша волја, друштвена расипаност на виновникот и поврат.

Ако работодаделот не е физичко лице, ќе се казни одговорниот раководител или одговорните членови на управата на правното лице ако не докажат оти делото е направено без нивно знаење односно дополнително одобрување.

Ако од осудениот не може да се наплати изречената парична казна ќе се замени со казна на присилна работа, сметајќи за секој 50.— дин, по еден ден присилна работа, со тоа да оваа казна не може да премине 3 месеци присилна работа без лишување од слобода.

Во случај да изречената парична казна не може да се наплати од одговорниот раководител, односно од членот на управата на правното лице, за паричната казна одговорно е правното лице.

Член 12

За постапката по делата од претходниот член надлежни се околиските судови.

Член 13

Се овластува Министерот на трудот ФНРЈ да пропише напатствија за извршување на овој закон и правилник за спроведување изборите на работничките повереници.

Член 14

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративната Народна Република Југославија“.

У. бр. 355

16 јули 1946 година
Белград

Президиум на Народната скупштина
на Федеративната Народна Република Југославија

Секретар, Претседател,
Миле Перуничич, с. р. др. Иван Рибар, с. р.

405.

У К А З

На основа членот 74, точ. 6 и членот 136 Уставот Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ го прогласува Законот за потврда и измените на Законот за избирачките списоци од 10 август 1945 година, кој што на основа овластувањето од членот 136 Уставот го донеле законодавните одбори на Сојузното веќе и Веќето на народите на Народната скупштина ФНРЈ, а кој гласи:

ЗАКОН

ЗА ПОТВРДА И ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗБИРАЧКИТЕ СПИСОЦИ

Законот за избирачките списоци од 10 август 1945 година се потврдува со измените наведени во овој закон, така да неговиот изменет и пречистен текст гласи:

ЗАКОНОТ

за избирачките списоци

1) Општи одредби

Член 1

Избирачките списоци служат за веродостојно утврдување на избирачкото право на граѓаните од Федеративната Народна Република Југославија.

Избирачките списоци се единствени и постојани. Избирачките списоци се составуваат заради утврдување избирачкото право на граѓаните на изборите за сите претставнички органи на државната власт и тоа за Народната скупштина ФНРЈ, народните скупштини на републиките, народната скупштина на автономната покраина, обласниот народен одбор на автономната област и народните одбори.

Член 2

Избирачките списоци се составуваат за подрачјето на секој местен и градски односно реонски народен одбор.

2) Избирачко право

Член 3

Право да избираат и да бидат избрани во органите на државната власт (избирачко право) имаат сите граѓани на Федеративната Народна Република Југославија без разлика на пол, народност, раса, вероисповест, степен на образованоста и местожителството, кои што навршиле 18 години старост.

Избирачко право имаат и граѓаните кои што се наоѓаат во редовите на Југословенската армија.

Избирачко право имаат такагјере лица помлади од 18 години кои како борци на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди биле воведени во избирачките списоци за изборите за Уставотворната скупштина.

Член 4

Немаат избирачко право:

1) министри, кои што учествувале во владите од 6 јануари 1929 година до 5 февруари 1939 година,

2) припадници на воените формации на окупаторот и нивните домашни соработници, кои што постојано и активно се бореле против Народно-ослободителната војска на Југославија, односно против Југословенската армија, или армиите на сојузниците на Југославија;

3) членови на „Културбунд“, на италијанските и другите окупаторски фашистички организации и членовите на нивните фамилии, доколку не можат да докажат да работеле во полза на антифашистката и народно-ослободителна борба;

4) лица кои што биле активни функционери и истакнати членови во усташките, четничките, недиќевските и Љотиќевските организации, белата и плавата гарда како и другите слични квислиннички организации и групи во земјата или иностранство, кои што соработувале со непријателите и нивните помагачи, како и поединци кои што се обележиле со таква работа;

5) лица кои што биле во политичко-полицијска служба на окупаторот и квислинзите;

6) лица кои што доброволно со својата иницијатива и во цел на помагање непријателите ставувале на располагање воени и стопански средства за окупаторите и нивните помагачи.

7) лица кои што со судска пресуда се осудени на губење национална чест или на губење политички права, односно на губење избирачкото право, за време додека тоа губење трае;

8) лица под старателство.

Одредбите од точ. 2—6 на претходниот став нема да се применуваат на оние лица за кои што ќе се докаже да нивното учествување во споменатите организации или воени формации било присилно или само привидно, во цел на нанесување штета на окупаторите и нивните помагачи, како ни на оние лица кои што пристапиле кон народно-ослободителната борба или со работа ја помагале, или кои што по ослободувањето на земјата активно се залагале за уврстување придобивките на народно-ослободителната борба во уставно-демократскиот поредок или кои што активно ја помагале обновата и изградбата на земјата. Владите на републиките во согласност со Сојузната влада одредуваат кои организации, установи и групи потпаѓаат под точка 2—6 на претходниот став.

Член 5

Избирачкото право по правило се врши во она место во кое избирачот е воведен во избирачки список.

Во избирачкиот список се заведуваат избирачите во местото на нивното пребивалиште или, ако ова го немаат, во местото на запослување односно во местото во кое што имаат само пребивалиште и тоа во сите случаи без оглед на должина на времето на живеење.

Службениците од претставништвата на Федеративната Народна Република Југославија во иностранство (амбасади, посланства, конзулати, воени мисии) како и државјаните ФНРЈ кои што постојано живеат во странска држава ќе бидат воведени во постојани избирачки списоци кај одредените претставништва ФНРЈ во иностранство. Министерот на надворешните работи одредува кај кои претставништва ќе се составуваат избирачки списоци и кои државјани ФНРЈ во нив ќе се воведуваат.

Избирачите кои што после расписувањето на изборите ќе го променат местото на своето пребивалиште, како и оние кои од оправдани разлози во врска со запослувањето (персонал на речните и поморски бродови, железнички возни персонал, службено патување и сл.), со школувањето или службената работа во врска со изборните работи (членови на избирачкиот одбор, претставници на кандидатските листи и нивните заменици) на денот на изборот не се наоѓаат во местото дека што се запишани во избирачкиот список, можат да гласаат во местото во кое ќе се најдат на денот на изборот, ако поднесат уверење да се запишани во избирачки список. Ова уверење ќе им го издаде на вивно барање месниот односно градскиот или реонскиот народен одбор на местото во кое се запишани во избирачкиот список. Такви уверења можат да се издаваат од денот на расписот на изборите па до на три дена пред изборите. При издавање уверењата ќе се назначи во постојаниот избирачки список во забелешката да на односното лице му е издадено уверење за избирачкото право и да на денот на изборите ќе гласа на друго место.

3) Органи за составување избирачки списоци

Член 6

Избирачкиот список го составува месниот односно градскиот или реонскиот народен одбор за своето подрачје, внесувајќи ги во него сите граѓани кои што имаат избирачко право по прописите на овој закон.

Во оправдани случаи а на барање од месниот народен одбор може комисијата за избирачки списоци сама да составува списоци.

За помош на месните односно градските народни одбори може комисијата за избирачки списоци заедно со извршниот одбор на околинскиот народен одбор да запосли писмени луѓе (учители, ученици и тн.), кои се должни на тој позив да се одозоваат.

Член 7

Комисијата за избирачки списоци ги испитува и потврдува овие списоци, односно ги составува сама (чл. 6 ст. 2) и одлучува по жалбите и барањата во поглед на поедини внесувања или составувања. Комисијата се образува при околинскиот односно градскиот народен одбор. Неа ја сочинуваат еден судија на околинскиот суд, еден член од околинскиот народен одбор и еден член на месниот народен одбор за чие подрачје списоците се составуваат, а во градовите покрај судијата два члена од градскиот односно реонскиот народен одбор.

По потреба за една околина односно град можат да се постават две или повеќе комисии.

Членовите на комисијата и нивните заменици ги поставува извршниот одбор на околинскиот односно градскиот или реонскиот народен одбор. Должност е на извршниот одбор да на комисијата стави на располагање потребни простории, помошен персонал и средства неопходни за работа.

Член 8

Кај претставништвата на Федеративната Народна Република Југославија во иностранство кои што се одредени за составување избирачки списоци (чл. 5 став 3) најстариот по ранг службеник ќе одреди комисија составена од три члена, која согласно чл. 6 и 7 на овој закон ќе состави избирачки список. Во овај список комисијата ќе ги внесе службениците на претставништвата на Федеративната Народна Република Југославија на основа заверениот завод од

ОГЛАСНИ ДЕС

ИЗДАЊА НА „СЛУЖБЕНИОТ ЛИСТ“

Редакцијата на „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“ издава како своа единица Збирка на закони во која ги објавуе сојузните закони и останалите прописи на Владата на ФНРЈ и нејните установи со коментари, напатствија и објаснуења за примена законските и други прописи.

Збирка на закони се штампа, по правило, на сите четири народни јазици и уредена е така да е многу погодна за практична употреба. Поради тоа што се за аутентични законски текстови сметаат само оние кои ги издава Редакцијата на „Службениот лист“ тоа сите органи на народната власт се должни да се само по нив управјават.

Досега Редакцијата на „Службениот лист“ издала како посебни свески:

- | | | | |
|------------|---|-------------|--|
| Св. бр. 1) | Збирка на прописи за плати и надници од 1 ноември 1944 до 21 април 1945 година (распродадено); | Св. бр. 18) | Сметковен план за фабрики на текстилна плетена стока — — — — — Дин. 30.— |
| „ „ 2) | Одлука за еднообразното сметководство Дин. 15.— | „ „ 19) | Збирка на закони и прописи за уредуење работни односи — — — — — Дин. 15.— |
| „ „ 3) | Збирка на прописи за надниците и платите (распродадено) — — — Дин. 15.— | „ „ 20) | Закон за такси со Правилник за негово извршуење — — — — — Дин. 10.— |
| „ „ 4) | Правилник за пријавуење и утврдуење воената штета (распродадено) Дин. 10.— | „ „ 21) | Сметковен план за кредитни установи Дин. 30.— |
| „ „ 5) | Збирка на закони и прописи за оснивање Фонд за обнова земјата и одземање воената печалба — — — — — Дин. 10.— | „ „ 22) | Устав на ФНРЈ (на поарва хартија) Дин. 10.— |
| „ „ 6) | Сметковен план за рудници на јаглен Дин. 10.— | „ „ 22a) | Устав на ФНРЈ (популарно издање) Дин. 3.— |
| „ „ 7) | Сметковен план за предилници и ткаечници (распродадено) — — — — — Дин. 20.— | „ „ 22b) | Устав на ФНРЈ (миниатурно издање) Дин. 4.— |
| „ „ 8) | Закон за бирачки спискови со коментар Дин. 5.— | „ „ 23) | Сметковен план за графичка индустрија Дин. 30.— |
| „ „ 9) | Закон за избор народни пратеници со коментар (распродадено) Дин. 20.— | „ „ 24) | Сметковен план за творници на обувки Дин. 30.— |
| „ „ 10) | Збирка на материјално-кривични прописи Дин. 12.— | „ „ 25) | Сметковен план за творници на сапун Дин. 30.— |
| „ „ 11) | Збирка на прописи за аграрна реформа Дин. 15.— | „ „ 26) | Сметковен план за циглани, творници на клинкери, земјана стока и шамот Дин. 30.— |
| „ „ 12) | Збирка на закони за организација на судови, за врсти на казни, конфискација и извршуење конфискација и за давање амнестија и помиловање Дин. 20.— | „ „ 27) | Сметковен план за љуштилници и млинови на ориз — — — — — Дин. 30.— |
| „ „ 13) | Збирка на прописи за поставуење и пензионисуење државните службеници и за установуење правото на пензија (распродадено) — — — — — Дин. 10.— | „ „ 28) | Сметковен план за ливници на железо и метал, творници на машини и масовни метални производи — — — — — Дин. 30.— |
| „ „ 14) | Закон за Уставотворната скупштина, Закон за печатот, Закон за удружењата, зборовите и другите јавни собори Дин. 10.— | „ „ 29) | Сметковен план за автомобилски сообраќајни претпријатија — — — — — Дин. 30.— |
| „ „ 15) | Сметковен план за фабрики на бира (распродадено) — — — — — Дин. 30.— | „ „ 30) | Сметковен план за творници на конзерви Дин. 30.— |
| „ „ 16) | Збирка на закони и прописи за социјално осигурање (распродадено) — Дин. 20.— | „ „ 31) | Сметковен план за творници на цемент Дин. 30.— |
| „ „ 17) | Сметковен план за фабрики на шпиритус и кисељ — — — — — Дин. 30.— | „ „ 32) | Сметковен план за трговски претпријатија кои вршат услуги — — — — — Дин. 30.— |
| | | „ „ 33) | Сметковен план за трговски претпријатија со сортирање, преработуење или доработуење на стока — — — — — Дин. 30.— |
| | | „ „ 34) | Сметковен план за трговски претпријатија кои се бават со купо-продавачка на стока Дин. 30.— |
| | | „ „ 35) | Збирка на прописи за валоризација со коментар и практични примери Дин. 80.— |
| | | „ „ 36) | Сметковен план за издавачки претпријатија и книжарници — — — — — Дин. 30.— |
| | | „ „ 37) | Сметковен план за големи фурни, творници на кекс и суво тесто — Дин. 30.— |
| | | „ „ 38) | Сметковен план за винарство и подрумарство — — — — — Дин. 30.— |
| | | „ „ 39) | Сметковен план за фабрики на уље Дин. 30.— |
| | | „ „ 40) | Сметковен план за творници на чоколада, бонбони и кандит — — — — — Дин. 30.— |
| | | „ „ 41) | Закон за непосредни даноци со Правилник за негово извршуење — Дин. 40.— |
| | | „ „ 42) | Сметковен план за шумска индустрија и стругари (пилани) — — — — — Дин. 30.— |

- Св. бр. 43) Сметковен план за творници за импрегнација дрва — — — — — Дин. 30.—
 " " 44) Сметковен план за угостителски претпријатија — — — — — Дин. 30.—
 " " 45) Сметковен план за творници на кавени додатоци и сурогати — — — — — Дин. 30.—
 " " 46) Сметковен план за творници на дрвовина, целулоза, лепенка, картон и хартија — — — — — Дин. 30.—
 " " 47) Сметковен план за фабрики на шеќер — — — — — Дин. 30.—
 " " 48) Сметковен план за творници на бои, лакови и фирнис — — — — — Дин. 30.—
 " " 49) Основен закон за брак и Закон за државни матични книги — — — — — Дин. 15.—
 " " 50) Општ закон за народните одбори — — — — — Дин. 8.—
 " " 51) Закони за воена обвеза и пополнување оружјата сила се јавачка, тегљечка и товарна стока — — — — — Дин. 10.—
 Азбучен регистар по материја на „Службениот лист“ за 1945 година Дин. 15.—
 Табели на службеничкиот данок (распродадено) — — — — — Дин. 20.—

Сите овие издања на сите народни јазици и можат да се добијат во продавницата на „Службениот лист“, Белград — Бранкова 20 и во сите поголеми книжарници во целата земја.

Книжарите во внатрешноста уживаат попуст од 20%. Администрацијата на „Службениот лист“ врши испорачка само по претходната уплата на поразбата. Чековна сметка 62—324.

СЛУЖБЕНЕ ОБЈАВЕ

MINISTARSTVO INDUSTRIJE I RUDARSTVA NARODNE REPUBLIKE HRVATSKE

Poziv vjerovnicima i dužnicima poduzeća »Kevar«
tvornica bruseva i brusnih koluta, Varaždin

Ministarstvo industrije i rudarstva, Opći odjel Narodne Republike Hrvatske odlukom od 25. svibnja 1946 god. br. 69849/1946 odredio je likvidaciju poduzeća »Kevar«, tvornica bruseva i brusnih koluta.

Za likvidatora imenovan je Erbežnik Vladimir, privremeni upravitelj poduzeća Kevar.

Pozivaju se vjerovnici i dužnici, da svoja potraživanja i obaveze koja imaju prema odnosnom poduzeću prijave najkasnije do 15. kolovoza 1946 godine na adresu — »Kevar«, tvornica bruseva i brusnih koluta, u likvidaciji — Varaždin, Fabijanska ul. 12.

Br. 69849/46. — Iz Ministarstva industrije i rudarstva, Zagreb, 25. lipnja 1946 godine. K 3942 1-3

ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА

Отварање пословница Поштанске штедионице
у Бања Луци, Нишу и Петровграду

Решењем Министра Финансија ФНРЈ Бр. 2472 од 25 априла 1946 године отворене су пословнице Поштанске штедионице у: Бања Луци, Нишу и Петровграду. Пословница у Бања Луци почела је са радом 10 јула, Пословница у Нишу 15 јула а Пословница у Петровграду почеће са радом 20 јула 1946 године. Територијално надлежни завод за Пословницу Бања Лука је филијала Поштанске штедионице у Сарајеву, за Пословницу Ниш Поштанска штедионица, Централа у Београду, а за Пословницу Петровград филијала Поштанске штедионице у Но-

вом Саду. Пословнице ће вршити самостално чековну службу и водити чековне рачуне, и то: Пословница у Бања Луци, рачуне бр. 9001 до 10.000, Пословница у Нишу бр. 69.001 до 70.000, Пословница у Петровграду бр. 79501 до 80.000.

И бр. 2472. — Из Поштанске штедионице у Београду, 15 јула 1946 године.

ДРЖАВНА КЛАСНА ЛУТРИЈА

Срећке I класе важе за II класу 3 кола

Државна класна лутрија на основи чл. 7 својих општих правила огласила је следеће срећке I класе да важе за II класу 3 кола, и то:

¼	Бр.	знак	разликовања	С
¼	1253	"	"	Д
¼	1253	"	"	С
¼	3155	"	"	А
¼	7420	"	"	Д
¼	9911	"	"	А
¼	9944	"	"	А
¼	9946	"	"	А
¼	9948	"	"	А
¼	9950	"	"	А
¼	1148С	"	"	Д
¼	13446	"	"	А
¼	14088	"	"	А
¼	14089	"	"	А
¼	18999	"	"	А
¼	24110	"	"	А
¼	29820	"	"	А
¼	34296	"	"	С
¼	47257	"	"	С
¼	59050	"	"	А
¼	59487	"	"	А
¼	60820	"	"	А
¼	73656	"	"	А
¼	74384	"	"	С

Према томе оригиналне срећке II класе 3 кола срећка под горњим бројевима и знацима разликовања немају никакве вредности.

Кл.бр. 6960. — Из Секретаријата Државне класне лутрије, 13 јула 1946 године у Београду.

K 3941 1-1

ТЕХНИЧКИ РАБОТИ

POPRAVKA ŽELEZNICKE BOLNICE U KOŠEVU — SARAJEVO

Za osposobljenje železničke bolnice u Koševu — Sarajevo vršiče se od danas, do dana 28 jula 1946 godine u Bolesničkom fondu državnog saobraćajnog osoblja u Sarajevu, Maršala Tita ul. br. 97/1 — prikupljanje pismenih ponuda za polaganom i ksilolitnih podova i izradu užljebina (holkera) na podovima pomenute bolnice.

Dan licitacije je 28 juli 1946 godine u 11 časova i ista će se održati u kancelariji Oblasne uprave Bolesničkog fonda u Sarajevu, Maršala Tita ul. br. 97/1.

Tehnički i opći uslovi mogu se dobiti svakog radnog dana za vreme uredovnih časova u kancelariji Oblasne uprave Bolesničkog fonda — Sarajevo uz naplatu od dinara 50.— u gotovu.

Ponude sa propisanim dokumentima, uvjerenje o plaćenom porezu, o nadmetačkoj sposobnosti i analiza cijena moraju biti podnešeni najkasnije do određenog dana i časa licitacije u zatvorenom i zapečaćenom omotu. Ponuđač je dužan potpisati klauzulu na uslovima i na ponudi da su mu isti poznati te da po istima podnosi ponudu.

Ponuda mora biti taksirana po Zakonu o taksama.

Ponuda i analize cena moraju biti overene od nadležne građevinske vlasti s tim da cene ponudi odgovaraju propisima bređa za cene.

Otvaranje ponuda vršiče se određenog dana u 11 časova u kancelariji Upravnika Bolesničkog fonda u Sarajevu, Maršala Tita ul. br. 97/1 — a iste ce do određenog roka primati ovlašteni činovnik.

Bр. 2700/46. — Iz Kancelarije Oblasne uprave Bolesničkog fonda d. s. o. — Sarajevo. K 3939 2-3

ДРУЖЕСТВА И ЗБОРОВИ

ПОЗИВ НА IV РЕДОВНУ ГОДИШЊУ СКУПШТИНУ САВЕЗА ПЧЕЛАРСКИХ ЗАДРУГА НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

По одлуци Управног и Надзорног одбора Савеза пчеларских задруга Народне Републике Србије, IV редовна скупштина Савеза одржаће се **28 августа 1946 године** у 9 часова пре подне у просторијама Савеза, улица Генерала Жданова, (пређе Франкопанова) број 32 у Београду, са овим дневним редом:

1) отварање скупштине, бирање деловође, оверача записника и прегледача пуномоћја;

2) извештај Управног и Надзорног одбора о пословању Савеза у 1945 са годишњим рачуном за 1945 годину и давање разрешнице Управном и Надзорном одбору;

3) утврђивање програма рада за 1946 и 1947 годину;

4) утврђивање укупне висине задужења које би Савез учинио као и висине чланских удела;

5) претрес предлога поднесених од стране задругара најкасније на 7 дана пре састанка скупштине (чл. 50 т. 10 савезних правила) као и избор почасних чланова;

6) избор чланова Управног и Надзорног одбора по члану 15 савезних правила.

Годишњи рачун изложен је на увид у савезној канцеларији.

Пчеларске задруге претстављају на скупштини Савеза делегати који морају бити задругари и које је изабрала скупштина задругара дотичне задруге. Пуномоћјем издаје Управни одбор њихове задруге. Не могу бити пуномоћници лица која су у Управном или Надзорном одбору Савеза.

Скупштини могу присуствовати почасни чланови Савеза као и сваки члан сваке пчеларске задруге.

Претседник

Савеза пчеларских задруга

Народне Републике Србије,

инж. Павле П. Алексић, с. р.

Члан Управног одбора,

инж. Ник. Новаковић, с. р.

3238 1-1

ПАНЧЕВАЧКА ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА

На молбу принудног управитеља Панчевачке текстилне индустрије, а у вези сагласности Министарства индустрије, Окружни суд у Панчеву донео је следећи

закључак

Окружни суд наређује водитељу трговачког регистра да у истом у IV св. на 23 страни код фирме Панчевачка текстилна индустрија инж. Ерта и друг Панчево, уведе да је правомоћном одлуком Градске

комисије за конфискацију немачке имовине у Панчеву бр. 3131 од 20 фебруара 1946 године и бр. 2685 од 5 новембра 1945 године ово предузеће у целости прешло у државну својину. На основу одлуке Министарства индустрије ФНРЈ бр. 1299 од 25 маја 1946 године мења се досадањи назив предузећа и уноси следећи назив:

Панчевачка текстилна индустрија.

Седиште индустрије је у Панчеву.

Према одлуци Државне управе народних добара бр. 862 од 24 априла 1945 године, одређен је за управитеља предузећа Милоје Легетић из Панчева, који је овлашћен да управља и руководи свим пословима предузећа, те да се стара о његовом успешном и правилном раду.

Фирму Панчевачке текстилне индустрије потписиваће и заступаће принудни управитељ Милоје Легетић, а у његовом отсуству, према одлуци Државне управе народних добара бр. 862 од 24 априла 1945 године његов заменик Никола Пармаковић из Панчева, као помоћни управитељ овог предузећа, са истим правима и дужностима предвиђеним у поменутој одлуци.

Досадашња управа наведеног предузећа разрешава се свих дужности и обавезна је да препусти целокупно руковање и располагање имовином предузећа принудном управитељу Милоју Легетићу и његовом заменику Николи Пармаковићу.

Ова ће се индустрија и надаље бавити производњом кудељне пређе, канапа, ужарије, шатора, цирада и остале текстилне робе и продајом истих.

Бр. Дф. 563/37. — Од Окружног суда у Панчеву, 3 јула 1946 године. 3239 1-1

ИНДУСТРИСКА БАНКА ЈУГОСЛАВИЈЕ

На основу члана 15, 16 и 17 Закона о акционарским друштвима овим дајемо јавности:

да је одлуком Управног одбора Индустриске банке Југославије, акционарско друштво у Београду, донете на дан 23 фебруара 1946 године, одлучено да се укине пословница исте банке у Земуну, која је била уведена у Трговачки регистар Окружног суда у Сремској Митровици 6 октобра 1945 године Посл. бр. Фи. 99/1945-3; и

да је 28 фебруара 1946 године престао однос службе прокуристи и управнику поменуте пословнице Сави Шуици, из Земунa, па је са правним учинком од тога дана престало и његово право да фирму пословнице Банке обавезује и потписује, на шта је био овлашћен закључком од 6 октобра 1945 године Посл. бр. Фи-99/1945-3.

Београд, 25 јуна 1946 године.

Индустриска банка Југославије
акционарско друштво

Ф. Л. Херман, с. р. Филиповић, с. р.

Окружни суд за град Београд, по наплати прописане таксе под бр. Фи 373/46 од 5 јула 1946 године потврдио је укидање пословнице Индустриске банке Југославије у Земуну и престанак прокуре Саве Шуице, управника пословнице у Земуну.

Бр. Фи. 373/46. — Од Окружног суда у Београду, 5 јула 1946 године. 3240 1-1

ИНДУСТРИСКА БАНКА ЈУГОСЛАВИЈЕ

Решењем од 5 фебруара 1946 године VII бр. 1932 Министарства Финансија ФНРЈ одлучено је:

да Индустриска Банка Југославије а. д. у Београду изврши коначну ликвидацију Банкарског друштва а. д. у ликвидацији из Београда, тј. да предузме потребне мере за наплату активе истог друштва и у висини наплаћене активе подмири повериоце Друштва;

да се разрешавају чланови Ликвидационог одбора Банкарског друштва а. д. у ликвидацији из Београда, и то: Тихомир Маричић, Стеван Радовић, Петар Журжул, Глигорије Пауновић и Миодраг Степановић, па са правним учинком од дана 15 фебруара 1946 године престало је њихово овлашћење да поменуто Друштво претстављају, потписују и обавезују како је то било објављено огласом од 23 јула 1945 године Посл. бр. 3066-V.82/46 Округног суда за град Београд; и

Банкарско друштво а. д. у ликвидацији из Београда, рачунајући од 15 фебруара 1946 године претставља, потписује и обавезује Индустриска банка Југославије а. д. из Београда, на начин и од стране лица овлашћених за потписивање њене фирме, како је или буде огласима о протоколацији објављено.

Ово се даје јавности.

25 јуна 1946 године
Београд

Индустриска банка Југославије
Акционарско друштво

Херман, с. р. Х. Филиповић, с. р.

Округни суд за град Београд по наплати прописане таксе, бр. Фи 374/46 од 5 јула 1946 године, потврдио је: ликвидацију Банкарског друштва а. д. из Београда, разрешавање чланова Ликвидационог одбора Банкарског друштва а. д. у ликвидацији и право претстављања, потписивања и обавезивања Банкарског друштва а. д. у ликвидацији од стране Индустриске банке Југославије а. д. у Београду.

Посл. бр. Фи 374/46. — Од Округног суда у Београду, 5 јула 1946 године. 3241 1-1

КРУШЕВАЧКА БАНКА А. Д. КРУШЕВАЦ

Извештава своје акционаре да ће се према одлуци Управног одбора одржати 46 редован годишњи збор акционара на дан 18 августа 1946 године у 10 часова пре подне у банчином локалу са следећим дневним редом:

- 1) бирање деловође, три члана за бројање гласова и три акционара за потписивање зборског записника;
- 2) читање извештаја Управног и Надзорног одбора са билансом и предлогом о подели чисте добити;
- 3) давање разрешнице Управном и Надзорном одбору за рад и рачуне за прошлу годину;
- 4) бирање пет чланова за Управни и три за Надзорни одбор по одредбама банчаних статута;
- 5) предлози Управног одбора или појединих акционара, ако су благовремено поднети сходно банчаним статутима;
- 6) измене и допуне банчаних правила;
- 7) одређивање награде Управном и Надзорном одбору.

Позивају се акционари који желе да присуствују овом збору да депонују своје акције на банчиној благајни најдаље до 15 августа 1946 године.

Крушевац, јуна 1946 године.
3229 3-3

Управа

ГРАЂЕВИНСКА КАМЕЊАРСКА ЗАДРУГА ИЗ БЕОГРАДА

Одржаће на основу својих правила годишњу скупштину задругара на дан 28 јула 1946 године у своме локалу у ул. Кнеза Милоша бр. 8/1 — пређе Фердинандова 8/1 — са дневним редом:

- 1) избор записничара и два оверача зборског записника који су уједно и бројачи гласова;
- 2) читање извештаја Управног и Надзорног одбора о раду задруге у прошлој години;
- 3) давање разрешнице Управном и Надзорном одбору за рад у прошлој години, и
- 4) избор новог Управног и Надзорног одбора задруге.

Позивају се задругари да на збор дођу.

Београд, 15 јула 1946 године.
3242 1-1

Управа

ВАЉЕВСКО ИНДУСТРИСКО ТРГОВАЧКО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО (ПРЕЂЕ ВАЉЕВСКА ТРГОВАЧКА БАНКА)

Одржаће свој 33 редовни збор акционара на дан 11 августа 1946 године у своме локалу у 9 часова са овим дневним редом:

- 1) избор секретара и 3 члана за овераче записника и бројаче гласова;
- 2) извештај Управног одбора о раду са читањем биланса за 1945 годину;
- 3) извештај Надзорног одбора о свом раду;
- 4) давање разрешнице Управном и Надзорном одбору;
- 5) решавање о предлозима појединих акционара према чл. 22 друштвених правила као и предлога Управног одбора о престанку друштвеног рада — ликвидацији;
- 6) избор 3 члана за Управни и 2 члана за Надзорни одбор односно 3 члана за Ликвидациони одбор.

Позивају се акционари да своје акције депонују до 8 августа 1946 године.

У случају да се до одређеног дана не депонује довољан број акција збор ће се одржати на дан 18 августа 1946 године са истим дневним редом.

Приликом пријављивања за збор, сваки акционар дужан је да поднесе уверење надлежне власти да ужива активно и пасивно право гласа.

Ваљево, 25 јуна 1946 године
3228 3-3

Управа

НАРОДНО ВИНАРСТВО И ПОДРУМАРСТВО ЦЕНТРАЛНИ ПОДРУМИ ЗЕМУН

Скреће се пажња свим купцима да ће се кауција положена за боце, бурад и сандуке исплаћивати само у случају, ако се боце, бурад и сандуци врате у исправном стању најкасније у року од тридесет дана од датума рачуна.

Народно винарство и подрумарство
3232 3-3
Централни подруми Земун.

избирачкиот список на оној местен односно градски народен одбор каде што се тие запишани. Овие изводи ќе ги достави на надлежното претставништво Министерството на надворешните работи. Службениците на тие претставништва, ако не се запишани во избирачкиот список во кое друго место, ќе бидат уведени во избирачкиот список на народниот одбор на III реон за град Белград.

Другите државјани на Федеративната Народна Република Југославија кои што постојано живеат во туѓа држава можат да бараат упис во избирачкиот список кај одреденото претставништво, а ако се веќе запишани во избирачки список во Федеративната Народна Република Југославија се должни да поднесат уверење од месниот односно градскиот народен одбор за уписот.

4) Начин за составување списоци

Член 9

Месниот односно градскиот народен одбор составува и нагату води список со непосредна проверка, на основа јавните документи и други веродостојни докази. Малолетните лица мораат да поднесат уверење од надлежниот воен орган во смисла чл. 3 овој закон, како и уверење да биле уведени во бирачки список содржан во една тетратка.

Член 10

За подрачје на секој местен односно градски или реонски народен одбор постои само еден избирачки список содржан во една тетратка.

Ако на подрачјето на еден местен односно градски или реонски народен одбор ќе бидат две или повеќе биралишта, за секое биралиште од општиот избирачки список ќе се состави одделен избирачки список за избирачите на тоа биралиште, при што сообразно ќе се применуваат одредбите на чл. 6 ст. 2 на овој закон. Ова важи и во случај да се образуваат две или повеќе биралишта за избирачите запишани во избирачкиот список кај едно претставништво во иностранство (чл. 8).

Член 11

Ниедно лице не може истовремено да биде внесено во два избирачка списка. Од ова се изземаат лица од чл. 8 како и воени лица по прописот чл. 23 ст. 3 на овој закон.

Член 12

Секој избирачки список мора да има следни рубрики: текуќи број, фамилијарно и родено име на избирачот и татково родено име, место на раѓањето, дата на раѓањето, занимавање, писменост, местожителство, (улица и број на куќата, — крај, маало), народност и забелешка.

За воени лица во забелешката ќе се назначи да се наоѓаат во војска.

Член 13

Месниот односно градскиот народен одбор (комисијата за избирачки списоци во случај од чл. 6 ст. 2) го заклучува избирачкиот список назначувајќи ја датата кога е списокот заклучен и наведувајќи со својот печат колку избирачи има во списокот и колку страни има тетратката која што го содржи списокот.

Бројот на избирачите уведени во список мора да биде означен со букви.

Член 14

Со избирачкиот список месниот односно градскиот народен одбор ќе изработи и азбучен именик во кој по азбучниот ред по презимињата ќе ги внесе избирачите со назначување страната на избирачкиот список на која што се внесени и текуќиот број под кој што се уведени.

Овие именици мораат да бидат сочинети во два еднаква примерка, од кои што едниот ќе го

задржи народниот одбор, а другиот ќе биде за комисијата кај околинскиот или градскиот народен одбор.

Сите промени кои што се внесуваат во избирачките списоци мораат на соодветен начин да бидат забележени во имениците. Во случај на несогласност меѓу избирачкиот список и именикот ќе важи содржината на списокот.

Секој именик мора да има следни рубрики: текуќи број, страна на избирачкиот список, текуќи број на избирачкиот список, фамилијарно и родено име на избирачот и татково родено име, местожителство (улица и број на куќата, — крај, маало) и забелешка.

Член 15

Кога месниот односно градскиот народен одбор ќе ги сочини списоците според одредбите на предните членови, тој во два примерка ги упатува на комисијата за избирачки списоци на испитување и потврда.

Ако е потребно месниот односно градскиот народен одбор да изврши исправка во избирачкиот список комисијата овој список ќе го врати на народниот одбор и ќе му одобри краток рок за тоа. Надлежниот народен одбор е должен да ги спроведе сите исправки кои што ги извршила комисијата.

Испитување исправноста на списокот комисијата го врши во местото на своето седиште, а по потреба и со непосредна проверка на самото место.

Од потврдените односно составените списоци (чл. 6 ст. 2) еден примерок комисијата го враќа на месниот односно градскиот народен одбор, а вториот го задржува за себе.

Член 16

Штом месниот односно градскиот народен одбор го прими потврдениот список од комисијата за избирачките списоци, мора да објави на начин уобичаен во тоа место оти избирачкиот список е готов и да на граѓаните им стои на располагање да го прегледаат, како и да ги упозори на одредбата од чл. 18 на овој закон. Во објавата мора изречно да биде кажано оти на изборите ќе можат да избираат само оние кои што се во список уведени. Секој граѓанин има право избирачкиот список да го прегледа, препише, објави и штампа.

Член 17

Секоја пета година месниот односно градскиот народен одбор ќе го препише оригиналниот избирачки список со именувањата на сите дополнително запишани избирачи, а изоставајќи ги оние избирачи кои што се избришани; вака препишан оригинален список одборот во два примерка одново ќе го поднесе на комисијата на потврда (чл. 15 ст. 1).

Ако при поедини месни односно градски народни одбори се покаже потреба, комисијата може да нареди тој препис да се изврши и пред наведениот срок.

5) Исправки и жалби

Член 18

Секој граѓанин има право со прегледот на готовиот избирачки список да се увери оти во него е уведен. Ако најде да месниот односно градскиот народен одбор (комисијата од чл. 6 ст. 2) одбил да го внесе во списокот (чл. 4), или пропуштил да го внесе, или неговото име да е погрешно или нечитко напишано, има право преку народниот одбор писмено или со изјава во записникот да бара од комисијата внесување во список, односно исправка. Исто можат да учинат за други лица избирачите како и политичките и друштвените организации. Месниот односно градскиот народен одбор ќе упати барање за внесување во список односно за исправка на комисијата за избирачки списоци, која што своето решење ќе го донесе најдоцна за пет дена. Против решењето на комисијата за избирачки списоци може да се подне-

се жалба во рок од пет дена на околинскиот суд, кој што од кога ќе ги испита сите опстојателства ќе донесе решење по жалбата во рок од пет дена. Решењето на околинскиот суд е конечно.

Месниот односно градскиот народен одбор може сам да изврши исправка, ако пред доставувањето на списоците на комисијата за избирачки списоци во смисла чл. 15 ст. 1, најде да е барањето за исправка очигледно умесно.

Член 19

Секој граѓанин и политичка и друштвена организација има право да изјави жалба, ако наоѓа да во избирачкиот список се внесени лица кои што не постоат, кои што умреле, го промениле пребивалиштето или немаат избирачко право, како и во случај на други неправилности.

За оваа жалба важат прописите на претходниот член.

Член 20

Секоја година во текот на месец јануари месниот односно градскиот народен одбор е должен да изврши исправки на избирачкиот список внесувајќи ги сите промени настанати во текот на претходната година. Најдалеку до 5 февруари народниот одбор ќе го испрати така исправениот избирачки список во два примерка на комисијата на потврда, која што без одлагање ќе го потврди и еден примерок ќе врати на народниот одбор, а вториот ќе го задржи. Во поглед на така исправениот и потврдениот список важат прописите од чл. 16, 18 и 19 на овој закон.

Внесување исправки и уведување нови избирачки во избирачки списоци се врши на барање од граѓаните преку цела година.

Член 21

Кога ќе бидат распишани избори, исправките можат да се барат по одредбите на овој закон уште најдолго 14 дена по распишувањето на изборите. Секое подоцно барање не влијае на состав на избирачкиот список по кој што ќе се извршат векјте распишаните избори.

Член 22

Во постапката на исправање избирачкиот список нема да се наплатуе никаква такса ни по каква работа или акт, нити на документите како: изводи од матичните книги, уверења, потврди и на тоа слично, кои што се потребни како доказ за извршување исправките со тоа на нив да се назначи во која намена се издаваат и да не можат да се употребат како докази за какви други работи.

б) Воени избирачки списоци

Член 23

За избирачките списоци по воените единици се образува комисија при штабот на секоја стрелачка дивизија, при командите и установите кои што по положбата се рамни или повисоки од стрелачките дивизији и при другите самостојни команди и установи.

Комисијата ја сочинуваат три воени лица кои што ги именува командантот или политичкиот комесар на дивизијата, односно раководителите на командите и установите од предниот став.

Оваа комисија ќе сочини избирачки списоци по бригадите односно по командите и установите од став 1 овој член и во нив ќе ги внесе сите воени лица со служба во бригадата, команда или установата без оглед да ли се уведени во избирачки список на своето пребивалиште.

Член 24

Во поглед на објавувањето воени избирачки списоци, барањата за внесување во списокот и исправки на списокот, како и во поглед на жалбата против решењето на комисијата ќе се применуваат сходно прописите на овој закон со тоа жалбите да се упатуваат на надлежниот дивизијски воен суд, односно на воените судови кои што се надлежни да судат по вините на воените лица од командите и установите споменати во чл. 23 ст. 1 на овој закон.

Член 25

Министерот на народната одбрана во согласност со Комитетот за законодавство и изградба на народната власт ќе промише напатствија за спроведување горните одредби за воените избирачки списоци.

7) Кривични одредби

Член 26

Кој при составувањето или исправката на избирачките списоци намерно внесе во список лице кое што на тоа нема право или ќе го внесе истото лице два или повеќе пати во еден исти список, или ќе избрише од списокот лице ко што треба да биде во списокот, ќе се казни со лишување од слобода до година дена.

Со истата казна ќе се казни и оној кој што намерно пропушти да го избрише од избирачкиот список граѓанинот кој што умрел, се отселил или изгубил избирачко право, или кој намерно ќе пропушти да внесе граѓанин кого што бил должен да го внесе.

Кој вакво дело направи за повеќе од десет лица, ќе се казни со лишување од слобода од една до две години.

За судење по горните дела е надлежен окружниот суд.

8) Преодни и завршни одредби

Член 27

Сите лица кои што не се уведени во избирачки список или чие барање за исправка на избирачкиот список било одбиено, без оглед на тоа што во рокот одреден со чл. 18 ст. 1 на овој закон не се жалиле против решењето на комисијата за избирачки списоци или што жалбата им била одбиена од околинскиот суд, можат да поднесат до крајот на 1946 година на месниот односно градскиот народен одбор ново барање за уведување во избирачки список односно за исправка и ги имаат сите права на жалба.

Се овластува Комитетот за законодавство и изградба на народната власт да издава напатствија и објаснуења за спроведување и правилна примена на овој закон.

Член 28

Овој закон влегуе во сила осмиот ден по објавувањето во „Службениот лист на Федеративната Народна Република Југославија“

У. бр. 361

17 јули 1946 година

Белград

Президиум на Народната скупштина
на Федеративната Народна Република Југославија

Секретар,
Миле Перуничич, с. р.

Претседател,
др. Иван Рибар, с. р.

406.

На основа чл. 74 точ. 9 Уставот Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ донесуе

У К А З

ЗА РАТИФИКАЦИЈА СВЕТСКАТА ПОШТЕНСКА КОНВЕНЦИЈА, ЗАКЛУЧЕНА И ПОТПИШАНА ВО БУЕНОС АИРЕС НА 23 МАЈ 1939 ГОДИНА СО ЗАКЛУЧНИОТ ПРОТОКОЛ, ПРАВИЛНИКОТ ЗА НЕЈЗИНОТО ИЗВРШУЕЊЕ, ОДРЕДБИТЕ ЗА ПРЕНОС НА ПИСМОНОСНАТА ПОШТА СО ВОЗДУШЕН ПАТ И СО ЗАКЛУЧНИОТ ПРОТОКОЛ НА ТИЕ ОДРЕДБИ КАКО И АРАНЖМАНИ: ЗА ПИСМАТА И КУТИИТЕ СО ОЗНАЧЕНА ВРЕДНОСТ, ЗА ПОШТЕНСКИТЕ ПАКЕТИ, ЗА ПОШТЕНСКИТЕ УПАТНИЦИ, ЗА ПОШТЕНСКИТЕ НАЛОЗИ, ЗА ПОШТЕНСКИТЕ ВИРМАНИ И ЗА ПРЕТПЛАТИТЕ НА ВЕСНИЦИ И ПОВРЕМЕНИ СПИСАНИЈА, ЗАЕДНО СО ПРАВИЛНИЦИТЕ ЗА ИЗВРШУЕЊЕ ТИЕ АРАНЖМАНИ, НИВНИТЕ ДОДАЦИ И ЗАКЛУЧНИТЕ ПРОТОКОЛИ

Член 1

Се одобруат и добиваат обвезна сила:

- 1) Светската поштенска конвенција, Заклучниот протокол на конвенцијата, Правилникот за извршување конвенцијата и Одредбите за пренос на писмоносната пошта со воздушен пат и Заклучниот протокол на одредбите за пренос писмоносната пошта со воздушен пат;
- 2) Аранжманот за писмата и кутиите со означена вредност, Заклучниот протокол и Правилникот за извршување аранжманот;
- 3) Аранжманот за поштенските пакети, Заклучниот протокол, Правилникот за извршување аранжманот и Одредбите за пренос пакетите со воздушен пат со Заклучниот протокол на овие одредби;
- 4) Аранжманот за поштенските упатници, Правилникот за извршување аранжманот и Доползокот кој што се однесуе на службата на патничките бонони;
- 5) Аранжманот за поштенските вирмани и Правилникот за извршување аранжманот;
- 6) Аранжманот за поштенските налози и Правилникот за извршување аранжманот; и
- 7) Аранжманот за претплати на весници и списанија со Правилникот за извршување аранжманот, чии текстови во оригиналот и преводот гласат:
(Следуат текстовите на француски јазик и нивните преводи).

Член 2

Овој указ влегуе во сила со денот на објавувањето на „Службениот лист на Федеративната Народна Република Југославија“ и истиот ден добива обвезна сила.

У. бр. 360

17 јули 1946 година

Белград

Президиум на Народната скупштина

на Федеративната Народна Република Југославија

Секретар,

Миле Перуничич, с. р.

Претседател,

др. Иван Рибар, с. р.

407.

На основа чл. 80 ст. 2 Уставот на Федеративната Народна Република Југославија, Владата ФНРЈ, по предлог на Комитетот за заштита на народното здравје, пропишуе

УРЕДБА

ЗА ГЛАВНАТА УПРАВА НА МЕДИЦИНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО

Член 1

Во состав на Комитетот за заштита на народното здравје ФНРЈ постои Главна управа на медицинското производство (скратено: „ГУМПРО“) со седиште во Белград.

Член 2

Главната управа на медицинското производство врши административно-оперативно раковоство на сите претпријатија од општо-државно значење за производство на лекови, санитарски материјал, хигијенско-козметички средства, медицински инструменти и апарати, како и за производство на полуфабрикати и други средства потребни исклучително за производство на лекови (скратено: лекови).

Член 3

Во делокруг на Главната управа на медицинското производство спаѓаат овие работи:

- 1) донесување правила на претпријатијата и грижа за правилната организација на претпријатијата;
- 2) составување и мењавање производни планови, планови за обновување и изградба (инвестициони планови) и финансиски планови на претпријатијата од членот 2 на оваа уредба, одредување задаци на тие претпријатија на основа и во рамката на плановите на Комитетот за заштита на народното здравје како и контрола над спроведувањето плановите и извршувањето задаците;
- 3) давање налози на наведените претпријатија на основа планот на Комитетот за заштита на народното здравје за распределба произведените лекови, материјалот и средствата на народните републики;
- 4) грижа за што поправилно управување со производството на лекови, за набавување сировини, погонски, технички и помошни средства, машини и потребни уредби, како и за нивната распределба на претпријатија кои што произведат лекови;
- 5) грижа за унапредување и поголемиње производството на претпријатијата со проучување, изработување предлози и превземање соодветни мерки за решавање економско-финансиски, технички и административни проблеми во цел на порационална работа и поардување производството;
- 6) предлагање на Комитетот за заштита на народното здравје проширување, модернизирање, прередување или преселување на постоеќите претпријатија односно постројки, изградба и подигање нови, составување повеќе претпријатија во едно или во група претпријатија под заедничка управа, како и предложување за раздвојување, запирање работата или ликвидација истите;
- 7) пренесување, во случај на потреба, обртните средства од едно претпријатие на друго претпријатие;
- 8) помагање претпријатијата во организација на работата, производството и распределбата на лековите и давање техничка помош на претпријатијата;
- 9) водење евиденција за производството и распределбата на произведените лекови, материјал и средства на наведените претпријатија;
- 10) ускладување работата, соработувачката и меѓусебното изменување на стеченото искуство, грижа за уведување и применување новите технички средства, методите и проналасците, за уведување нормите во производството, како и за развивање ударништвото во работата;

11) соработување при составувањето на калкулациите на производните трошкови и соработување при одредувањето цените на готовите производи;

12) вршење ревизија на финансиското работење на претпријатијата и грижа за уводување на еднообразно сметководство кај претпријатијата;

13) водење евиденција за производството и расподелбата на произведените лекови, материјал и средствата на наведените претпријатија;

14) давање предлози на претседателот на Комитетот за заштита на народното здравје за поставување и разрешување директорите на претпријатијата и раководителот на сметководството во смисла на постоеќите прописи;

15) поништување, укинување, меѓавање и обуставување наредувањата и решењата на директорите на претпријатијата;

16) грижа за подигање и усовршување техничките и стопанските кадри на претпријатијата;

17) организирање и раководење со пропагандата на медицинското производство;

18) соработувачка со синдикалните организации, државните органи и установи со цел на поарно организирање работата, создавање работни услови и решување по прашањата на надниците;

19) вршење други работи во врска со раководењето со претпријатијата, кое што ќе ги повери Претседателството на Комитетот за заштита на народното здравје.

Главната управа на медицинското производство може да предлага план за производство и расподелба на лековите на административно-оперативниот раководител на оние претпријатија од општодржавно значење кои што се баваат со производство на лекови како со нузпродукт.

Член 4

На чело на Главната управа стои началник, кого го поставува и сменува Претседателството на Комитетот за заштита на народното здравје во согласност со Претседателот на Владата ФНРЈ.

Началникот го поставува и го отпушта персоналот на Главната управа за медицинското производство, го распоредува на одредени должности и работи и ја контролира нивната работа во склад со постоеќите прописи и доколку тоа на него ќе го пренесе Претседателството на Комитетот за заштита на народното здравје.

Началникот самостојно раководи со работите на Главната управа и за својата работа одговорен е непосредно на Претседателството на Комитетот за заштита на народното здравје. Началникот може да издава напатствија и смерници за работа на претпријатијата од членот 2 на оваа уредба и да донесува решења во името на Комитетот за заштита на народното здравје, доколку по закон не мора да донесе решење самиот Комитет односно неговото Претседателство или тие тоа право не го задржале за себе.

Член 5

Како советодавен орган на началникот постои стручен совет.

Членовите на стручниот совет ги поставува Претседателството на Комитетот за заштита на народното здравје.

Началникот ќе го свика стручниот совет на заседание, спрема потребата за работа на Главната управа, а најмалку еднаш двомесечно.

Началникот е обврзан да побара мислење на стручниот совет во сите важни прашања во врска со работата на Главната управа.

Стручниот совет ќе го известува Претседателството на Комитетот за заштита на народното здравје ако началникот не го усвои мислењето на стручниот совет.

Член 6

Главната управа на медицинското производство има засебен буџет на приходи и расходи во рамката

на буџетот на Комитетот за заштита на народното здравје.

Главната управа на медицинското производство е овластена:

1) да заклучува генерални и непосредни договори за продавачка и снабдување;

2) да има властити обртни средства, да може да се користи со банкарски кредит за вршење операции за продавачка и снабдување;

3) да има пресметковна текуќа сметка во банките; и

4) да може да бара од претпријатијата да склучат потребни договори меѓу себе или со други претпријатија во цел на извршувањето на поставените задачи.

Наредбодавач за извршување буџетските кредити и банкарските кредити е началникот. Тој може тоа свое право во одредени гранки да го пренесе на раководните службеници на Главната управа во согласност со Претседателството на Комитетот за заштита на народното здравје.

За склучување договори од страна на Главната управа, нејзиното финансиско работење, располагање со кредити, водење книговодства како и во другото работење важат одредбите кои што важат за државните стопански претпријатија.

Член 7

Својата функција на контрола за изводување планот и задачите во однос на приватните и кооперативните претпријатија од општодржавно значење Комитетот за заштита на народното здравје може да ја пренесе на Главната управа за медицинското производство.

Главната управа има право да склучува со приватните и кооперативните претпријатија работни договори.

Член 8

По влегувањето во сила на оваа уредба се укинува Уредбата на Стопанскиот совет од 15 јуни 1945 година („Службен лист ДФЈ“ бр. 42 од 19 јуни 1945 година) за оснивање Главната управа за медицинското производство.

Комитетот за заштита на народното здравје должен е сиот имот, како и правата и обврзите на Главната управа за медицинско производство да ги пренесе на државните претпријатија кои што се подредени на Главната управа на медицинското производство.

Член 9

Се овластува Комитетот за заштита на народното здравје да во согласност со Претседателот на Владата ФНРЈ пропише поблиски одредби за организацијата и работењето на Главната управа.

Член 10

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративната Народна Република Југославија“.

4 јули 1946 година

Белград

Претседател на Владата ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер без портфел

и Претседател на Комитетот за заштита
на народното здравје,
др. Димитри Несторов, с. р.

408.

На основа чл. 2 Уредбата за регистрација државните стопански претпријатија, Владата ФНРЈ, по предлог на Комитетот за заштита на народното здравје, донесе

РЕШЕЊЕ

ЗА ОСНИВАЊЕ СОЈУЗНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА УВОЗ И ИЗВОЗ ЛЕКОВИ „ЈУГОЛЕК“

1) Се оснива сојузно претпријатие за увоз и извоз лекови под фирма: Претпријатие за увоз и извоз лекови (скратено „Југолек“).

2) Сојузното претпријатие за увоз и извоз лекови стои под административно-оперативно раководство на Комитетот за заштита на народното здравје, кое што му дава задачи и смерници за работа.

3) Предмет на работење на претпријатието е:

а) увоз лекови, санитарски материјал, хигиенско-козметички средства, медицински инструменти и апарати, сировини, полуфабрикати и други средства потребни исклучиво за производство лекови;

б) извоз лекови, санитарски материјал, хигиенско-козметички средства, медицински инструменти и апарати на основа изричитниот налог на Комитетот за заштита на народното здравје;

в) продавачка на увезената стока (под 1) на претпријатијата и управите спрема планот на разделба добиен од Комитетот за заштита на народното здравје.

4) Потребни парични средства како основни средства и обртни средства ќе етати на располагање на претпријатието Министерот на финансите ФНРЈ во согласност со Претседателството на Комитетот за заштита на народното здравје.

5) Одма по влегувањето во сила на ова решение ќе се изврши ликвидација на Главната управа за набавка и распределба лековите (ГУНРАЈ), основана со уредбата на Стопанскиот совет од 15 јуни 1945 година („Службен лист ДФЈ“ бр. 42 од 19 јули 1945 година).

Имотот како и правата и обвезите на Главната управа за набавка и распределба лековите прејдуе на Претпријатието за увоз и извоз лекови.

16 јули 1946 година

Белград

Претседател на Владата ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер без портфел
и Претседател на Комитетот за заштита
на народното здравје,
др. Димитри Несторов, с. р.

409.

На основа чл. 2 во врска со чл. 8 ст. 2 Уредбата за регистрација државните стопански претпријатија, по предлог на Комитетот за кинематографија на Владата ФНРЈ, Владата ФНРЈ донесе

РЕШЕЊЕ

ЗА УКИНУЕЊЕ ФИЛМСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ФНРЈ

1) Се укинуе Филмското претпријатие на ФНРЈ основано со Уредбата на Владата ДФЈ за оснивање Филмското претпријатие на ДФЈ од 3 јуни 1945 година („Службен лист“ бр. 46/45).

2) Претпријатијата за прикажување филмови (кинематографски работи), кои што биле во сопственост на Филмското претпријатие на ФНРЈ или само под неговата управа, ќе се предадат најдоцна до 30 јули 1946 година на управување на оние државни органи во народните републики кои што ќе ги одреди претпријатието на народната скупштина на народната република во која претпријатијата се наоѓаат.

3) Ликвидацијата на недовршените работи на Филмското претпријатие на ФНРЈ ќе ја изврши Комисијата која што ќе ја одреди Комитетот за кинематографија на Владата ФНРЈ.

Расподелба на имотот како и правата и обвезите на Филмското претпријатие на ФНРЈ ќе изврши Комисијата од ставот 1) на претпријатијата за производство и распределба филмови, кои што ќе се осниваат со посебни решења.

4) Персоналот на Филмското претпријатие на ФНРЈ се става на располагање на Комитетот за кинематографија на Владата ФНРЈ и на претпријатијата од точ. 3) на ова решение.

5) Ова решение влегуе во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративната Народна Република Југославија“.

15 јули 1946 година

Белград

Претседател на Владата ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

410.

На основа членот 26 Законот за поштенско-штедни, чековни и вирмански промет и чл. 1 Уредбата за внатрешната организација на Поштенската штедилница донесуам

РЕШЕЊЕ

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУЕЊА НА ТАРИФНИТЕ СТАВОВИ НА ПОШТЕНСКАТА ШТЕДИЛНИЦА

1) Точ. VIII на Решениеето I бр. 1300 од 27 април 1945 година се мењава и гласи:

„За чековни уплати положени на благајните на Поштенската штедилница и нејзините филиали во полза на своја или тугја сметка при истиот завод на Поштенската штедилница — — — — — франко.“

За чековни уплати положени на благајните на Поштенската штедилница и нејзините филиали во полза на своја или тугја сметка при истиот завод на Поштенската штедилница се наплатуе такса по поштенската тарифа.“

2) Забелешката покрај точ. VIII се мењава и гласи:

„Поштенската штедилница ќе го рефундира на крајот на секој месец, на терет сметката на другите пристајби, износот на таксата која што ја плаќа сопственикот на сметката на месната пошта за уплати во полза на сопствената сметка која што се води кај пословницата на Поштенската штедилница.“

П.шт.бр. 4057/1

2 јули 1946 година

Белград

Министер на финансите,
Сретен Жујович, с. р.

411.

РЕШЕЊЕ

ЗА ПРИГОДНИТЕ МАРКИ „ОМЛАДИНСКА ПРУГА“

Се одобруе штампање пригодните марки „Омладинска пруга“, со вишокот во корист на Централно-то веќе на Народната младина на Југославија.

Серијата има четири вредности, и тоа: 0,50+0,50 динари кафелија боја, 1,50+1.— динар зелена боја, 2,50+2.— динара вишња боја и 5.—+3.— динари мо-дра боја.

Цртежот на овие марки го прикажуе младинецот и младинката во работата на градењето пругата. Во горниот дел на марката, хоризонтално е испишано на народните јазици „Омладинска пруга“, испод ова, во левиот угал, е означена франкатурната вредност со вишокот, а доле, такугјере хоризонтално, во два реда е испишан називот на државата Југославија во обата писмена.

За франкирање поштенските испратки се смета само основната вредност 0,50, 1,50, 2,50 и 5.— динари.

Во течај ќе бидат од 1 август до 31 септември 1946 година, за франкирање ќе важат заклучно со 31 октомври 1946 година.

Бр. 25801

12 јули 1946 година

Белград

Министер на поштите,
др. Драго Марушич, с. р.

ОД ЗЕМСКИТЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 34 од 13 јули 1946 година објавуе:

Правилник за организација и работа на Одборот за обнова жилищните згради на територија на Народната Република Србија и за извршување одредбите на споменатиот закон;

Правилник за измени Правилникот за обликот и големината на штемпилите и печатите на власта и установите на Народната Република Србија, текстот и називот на власта на нив;

Уредба за преносување работите од надлежноста на Министерството за социјалната политика во надлежноста на Министерството на трудот;

Напатствие на Министерството за финансии на Народната Република Србија за исплата припадностите на службениците отстранети од должноста;

Ценовник на транспортните услуги за подрачје на Народната Република Србија.

НАРОДНЕ НОВИНЕ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

„Народне новине“, службениот лист на Народната Република Хрватска, во бројот 91 од 1 јули 1946 година, објавуат:

Начин за продавачка нетипизирани ткаенини;

Обавестување за фабричките ознаки на стоката во трговија;

Во бројот 92 од 13 јули 1946 година објавуат:
Уредба за лекарската приправничка служба (стажот);

Уредба за курсевите за повискиот медицински персонал;

Уредба за оснивање Геолошко-рударски институт на Хрватска;

Решење за оснивање „НИА“ народна индустрија на апарати и машини како и ливница за железо и ковини во Загреб.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

„Службени лист Народне Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 28 од 10 јули 1946 године објавуе:

Закон за Одборот за занаетското кооператорство;

Уредба за разграничување надлежноста на Министерството за шумарство и Министерството за индустрија и рударство во шумското стопанство како и меѓу соодветните одделења на народните одбори;

Уредба за реорганизација на Државната шумска индустрија во Босна и Херцеговина;

Правилник за обвезна испорачка белите жита;

Решење за одредување цени на царевката увезе на од Војводина;

Решење за единствени цени на ковачките производи.

СОДРЖАЈ:

Страна

- | | |
|---|-----|
| 403. Закон за потврда и измени и дополнувањата Законот за уредување и надлежноста на воените судови во Југословенската армија од 24 август 1945 година — — — — | 665 |
| 404. Закон за потврда и измени и дополнувањата Законот за работничките повереници од 23 јули 1945 година и Законот за измени и дополнувањата Законот за работничките повереници од 26 октомври 1945 година — — — — — — — — — — | 667 |
| 405. Закон за потврда и измени на Законот за избирачките списоци — — — — — — — — | 669 |
| 406. Указ за ратификација Светската поштенска конвенција, заклучена и потпишана во Буенос Аирес на 23 мај 1939 година со Заклучниот протокол, Правилникот за нејзиното извршување, Одредбите за пренос на писмоносна пошта со воздушен пат и со Заклучниот протокол на тие одредби, како и аранжмани: за лисмата и кутиите со означена вредност, за поштенските пакети, за поштенските упатници, за поштенските налози, за поштенските вирмани и за претплатите на весници и повремени списанија, заедно со правилниците за извршување тие аранжмани, нивните додаци и заклучните протоколи — — — — — — — — — — | 673 |
| 407. Уредба за Главната управа на медицинското производство — — — — — — — — — — | 673 |
| 408. Решење за оснивање сојузно претпријатие за увоз и извоз лекови „Југолек“ — — — — — — — — — — | 675 |
| 409. Решење за укинување Филмското претпријатие на ФНРЈ — — — — — — — — — — | 675 |
| 410. Решење за измени и дополнувања на тарифните ставови на Поштенската штедилница — — — — — — — — — — | 675 |
| 411. Решење за пригодните марки „Омладинска пруга“ — — — — — — — — — — | 676 |

Издавач: Редакцијата на „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“ — Белград, Бранкова 20. — Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешовиќ, Мајке Јевросиме 20. — Штампа на Државна штампарија, Белград